

# ПЕНЗИОНЕРИТ РУСИНКИ, А М БЕЗ КОМПЈУТ

Разликата на вкусовите и на интересите кај младите и кај возрасните, односно пензионерите во Македонија е толку дијаметрално спротивна, колку што Земјата е оддалечена од Јупитер.

Оваа идеја "лебди во облаци", затоа што за нејзина реализација е потребна заокружена финансиска конструкција, која јавно не е објавена, а исто така, не е наведена и бројката на Интернет-кафулиња.

Во овој момент, концептот паѓа во вода поради старосната граница на целните групи, кои се разликуваат дури и во флертот преку Интернет. Едните слушаат фолк и класика, а другите техно и рап. Тоа значи дека комуникацијата со светот ќе мора да ги разбие овие бариери, кои сепак одговараат на балканските навики.

За што можат да разговараат младите, а на што можат да се радуваат старите?

Пубертетлиите сигурно ќе сурфаат по порно веб-страниците, додека "пензионерите" ќе се претплатат на "вијагра". Дали на овој начин сакаме да го пребродиме проблемот со визите, или преку Интернетот Европа да се укотви во Македонија?

Очигледно, ниту владината идеја може да ги укине визите за Македонците, а уште повеќе младите да се приближат до своите врсници од ЕУ, кои уживаат во благодетите од Болоњскиот процес. Поради овие и многу други причини Владата на РМ треба сериозно да се чукне по глава и повторно да го преиспита концептот за бесплатни Интернет-кафулиња, кој секако ќе биде поврзан и со набавката на 100.000 компјутери за училиштата во Македонија.

Н ајавата на Владата на Република Македонија да отвори бесплатни Интернет-кафулиња за пензионери и за помлади лица од 26 години предизвика бурна реакција не само од стручната фела, туку и од јавноста, бидејќи непромислената, неизваганата идеја доаѓа како гром од ведро небо.

Имено, Интернет врската со светот ниту ќе придонесе за создавање на домино ефект кај младите, за тие да бидат во тренд со светските случувања во модерната технологија, а уште повеќе пензионерите ќе бидат "ладни" или кул во пребарувањето информации за избирање скромни, жилави невести, кои претходно од руската тајга се преселиле на американскиот континент, каде направија копнена инвазија.

Тоа значи дека проектот прво требаше да биде осмислен па дури потоа да се раздели во две фази, бидејќи разликата на вкусовите и интересите меѓу младите и старите е како оддалеченоста на Земјата од Јупитер.

Идејата која падна од Марс лебди во облаци, затоа што прво ниту е заокружена финансиската конструкција, а второ и во флертот на младите и во chat на постарите лица, кои наместо да консумираат информации или да се дообразуваат, повеќе им се потребни акции за набавка на евтини таблети со "нитроглицерин".

Поради тоа, проектот може однапред да се прогласи за фијаско или да претставува најглуп џумбус, кој можеше да се направи од сегашната влада на РМ, за проширување на информатичкото општество во Македонија. Доколку подлабоко се анализираат работите, тогаш може да се сфати дека со забрзаното "сурфање" по Интернет не се добива мотика в рака, а уште помалку некој доблесен политички поен со тоа што на нашите генерации ќе им се помогне да растат како квасец.

Тоа значи дека не треба да се брза со идеите, бидејќи ниту старите и новите дрски филозофи не за цабе ја истак-

Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

нуваат мудроста на Диоген, кој живеел во буре и притоа сред бел ден со фенер барал некој разумен човек во стара Македонија, кој се одликувал со памет или со проницливост.

На овој чин дури и големиот император Александар Македонски му се воодушевувал на филозофот: "Доколку би имал избор да ја менувам мојата судбина, тогаш би се менувал за судбината и комотноста на Диоген!"

Во овој момент, премиерот Никола Груевски може да каже дека се пишманел за проектот, бидејќи донесувањето на одлуката за отворање бесплатни Интернет кафулиња за млади и за стари е донесена без "акл".

Но, како по обичај, македонските политичари секогаш виновникот ќе го бараат кај друг, односно мора да се бара нова жртва. Меѓутоа, може ли да се бара друга жртва кога авторот на проектот немал при тоа "свеж" памет. Затоа и да се крпи идејата, таа нема така лесно да помине преку вода.

Што се однесува до целта, таа веќе може и да се заборави, бидејќи наместо да бараме младите да се дообразуваат, тие и натаму ќе талкаат по улиците, барајќи го сопствениот изгубен идентитет, кој во конкретниот случај дополнително им е поткопан со проектот за "титови пионери". Поради сите овие слабости на проектот, тој треба да се ревидира и да се концентрира само на младите, кои сè уште можат да се натпреваруваат со своите врсници во Европа и во светот, затоа што талентот е природна дарба на овие простори. А брзоплетоста сепак нам ќе ни остане во наследство, бидејќи технолошкиот бум сè повеќе создава временски процес меѓу земјите на Балканот и западноевропските држави.

МАРС!?"

# Е ЌЕ ФЛЕРТУВААТ СО ЛАДИТЕ ЌЕ ОСТАНАТ ЕРСКИ "ЕКСТАЗИ"

ОЛИВЕР !!

